

Службен весник

на Република Македонија

Број 10

17 јануари 2019, четврток

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
133.		135.	
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор на стручното оспособување на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал, како и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши работи на инспектор.....	2	Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала за кои осигурените лица можат да остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	4
134.		136.	
Оглас од Судски совет на Република Македонија.....	3	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала.....	5
		Огласен дел	1-24

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ**

133.

Врз основа на член 173 став (2) и член 181, а во врска со член 178 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/12, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПРАВИЛАТА И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДЗОР НА СТРУЧНОТО ОСПОСОБУВАЊЕ НА ПЕРСОНАЛОТ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО И ДРУГИОТ СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ, КАКО И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ЛИЦЕ ЗА ДА ВРШИ РАБОТИ НА ИНСПЕКТОР**

Член 1

Во Правилникот за начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор на стручното оспособување на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал, како и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши работи на инспектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 215/16), во членот 12 бројот „12“ се заменува со бројот „11“.

Член 2

По членот 12 се додава нов член 12-а кој гласи:

“Член 12-а

(1) Специфичните услови за вршење на надзорот на стручното оспособување на персоналот на контрола на летање, се утврдени во ЕУ Регулативата 2015/340, дадена во прилог на Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот на контрола на летање.

(2) Специфичните услови за вршење на надзорот на стручното оспособување на воздухопловно-техничкиот персонал, се утврдени во Анекс IV, дел 147 на ЕУ Регулативата 1321/2014 изменета со ЕУ Регулативата 2015/1088 и ЕУ Регулативата 2015/1536 кои се дадени во Прилозите 1, 2 и 3 на Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на воздухопловно-техничкиот персонал за одржување на воздухоплови.“

Член 3

Во членот 13, став (2) по точката б) се додава нова точка в) која гласи:

“в) обуката на персоналот во воздухопловството кој се оспособува за вршење на специјализирани услуги со воздухоплов, превоз за сопствени потреби, воздухопловно спортски активности и падобранство се утврдени во Правилникот за начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор на специјализирани услуги со воздухоплов и воздухопловно спортски дејности, како и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши работи на инспектор.”

Точките в) и г) стануваат точки г) и д).

Ставот (3) се брише.

Член 4

Одредбата од член 12-а став (2) утврдена во член 2 на овој правилник ќе отпочне да се применува од 1 мај 2019 година.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-261/1

Министер

10 јануари 2019 година

за транспорт и врски,

Скопје

Горан Сугарески, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

134.

Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 39 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/06, 150/10, 100/11, 20/15, 61/15, 197/17 и 83/18), објавува

О Г Л А С

- За избор на 2 (двајца) судии на Управниот суд

Кандидатите за избор на судија на Управниот суд треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/2006), в.в. со чл.15 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010), како и посебните услови од член 17 став 2 алинеја 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“

бр.150/2010) во врска со член 9 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.83/2018).

Заинтересираните кандидати кон пријавата да поднесат потребна документација (уверение за државјанство, лекарско уверение не постаро од една година од денот на издавање, диплома или уверение за завршено високо образование, уверение за положен правосуден испит, доказ за активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија, потврда за судиски стаж и оценки од две редовни последователни оценувања од страна на Судскиот совет на РМ или потврда за стаж на правни работи во државен орган со потврдени резултати во работата или две редовни последователни оценувања од органот). Документите во оригинал или заверена фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет на Република Македонија, ул.„Македонија“ бр.5, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“. Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB страницата на Судскиот совет на Република Македонија на следната адреса:

<http://sud.mk/wps/portal/sssm/sud/izvestai/ostanati-dokumenti>.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат психолошки тест и тест за интегритет согласно со член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/10). Од страна на Судскиот совет на Република Македонија ќе бидат спроведени психолошки тест и тест за интегритет за кандидатите кои ги немаат положено тестовите, како и проверка на знаење на практична работа со компјутери.

По однос на термините за полагање на тестовите и проверката на знаење на практична работа со компјутери кандидатите ќе бидат дополнително известени од страна на Судскиот совет на РМ. Трошоците за полагање на психолошкиот тест и тестот за интегритет паѓаат на товар на кандидатите.

Бр. 08-45/2

Судски совет

15 јануари 2019 година

на Република Македонија

Скопје

Претседател,

Зоран Карацовски, с.р.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

135.

Врз основа на член 54 став 1 точка 8 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување Закон за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/16 и 171/2017) и Правилникот за утврдување на начин и методологија за утврдување на цени на ортопедски и други помагала („Службен весник на Република Македонија“ број 81/2010, 181/2011, 189/2014, 46/2015 и 52/2016), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 17 декември 2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА ЗА КОИ ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА МОЖАТ ДА ОСТВАРАТ ПРАВО НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во член 2 од Одлуката за утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала за кои осигурените лица можат да остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 18/2004, 76/2004, 56/2006, 61/2006, 1/2007, 62/2007, 115/2007, 132/2007, 14/2008, 37/2008, 132/2008, 88/2009, 131/2009, 16/2010, 66/2011, 99/2011, 5/2012, 151/2013, 10/2014, 189/2014, 167/2016, 129/2018 и 228/2018), во табелата по редниот број 46-б се додава:

ПРОТЕЗИ ЗА РАЦЕ		
Реден бр.	Назив на помагалото, материјал, резервни делови	Единечна цена со сите давачки
46-в	механоелектрична надлактина протеза (хибридна)	325.252,00
46-г	подлактина миоелектрична функционална протеза	294.859,00

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-21252/7

Управен одбор

18 декември 2018 година

Претседател,

Скопје

Верица Проковиќ, с.р.

136.

Врз основа на член член 9 став 1 под б точка 3 и став 3, член 33, член 35 и член 56 став 1 точка 3 и член 69 од Законот за здравственото осигурување („Сл.весник на РМ“ бр. број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016 и 142/16 и 171/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 17 декември 2018 година, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА

Член 1

Во Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала (Сл.весник на РМ бр. 33/2011, 66/2011, 99/2011, 5/2012, 84/2012, 159/2012, 151/2013, 10/2014, 113/2014, 189/2014, 46/2015, 211/2015, 158/2016, 45/2018, 129/2018, 160/2018 и 228/2018), членот 18 се менува и гласи:

„Осигуреното лице кое има билатерална надлакратна ампутиација повеќе од две третини и кое според индикациите неможе да користи протези од член 16 на овој Правилник може да оствари право на ортопедско помагало надлакратна мултифункционална протеза со миоелектронска шака и миоелектронски лакотен зглоб со прекинувач командувана со притисок.

По исклучок од став 1 на овој член, осигуреното лице на кое му недостасува една рака, а другата е потполно одземена или деформирана и заради тоа не е во функција, може да оствари право на механоелектрична надлакратна протеза (хибридна) или подлакратна миоелектрична функционална протеза.

Протезите од став 1 и 2 на овој член може да се одобрат на осигуреното лице по навршени шест години возраст.

Правото на протезите од став 1 и 2 на овој член се остварува врз основа на оценка и наод на Лекарска комисија на Фондот по претходно набавено конзилијарно мислење за можност на нејзина примена и функција.“

Член 2

Во списокот на ортопедски и други помагала кој е составен дел на Правилникот, во делот ПРОТЕЗИ ЗА РАЦЕ вид 1, помагалото со шифра 1607 „подлакратна миоелектрична протеза“ и помагалото со шифра 1608 „Надлакратна миоелектрична протеза“ се бришат.

Во списокот на ортопедски и други помагала кој е составен дел на Правилникот, во делот ПРОТЕЗИ ЗА РАЦЕ вид 1, по шифрата 1605 „подлакратна кожна протеза“ се додава шифрата 1609 „механоелектрична надлакратна протеза (хибридна)“, шифрата 1610 „подлакратна миоелектрична функционална протеза“ и шифрата 1611 „надлакратна мултифункционална протеза со миоелектронска шака и миоелектронски лакотен зглоб со прекинувач командувана со притисок“ со следната табела:

вид	Шифра	Назив на помагалото, материјал, резервни делови,	Индикации	Помагалото	Рок на употреба во месеци според возраста				Партиципација	Забелешка	Копличина месечна	Единечна цена со сите давачи	Начин на производство	Медицински индикации
					до 7 год	над 7 години	над 18 до 65 год	над 65 год						
		потрошен материјал	по правник	го препишува	до 7 год	над 7 години	над 18 до 65 год	над 65 год						
1	1609	механоелектрична надлактична протеза (хибридна)	Член 18	Ортопед физичјатр		24	24	60	не	Лекарска комисија на фондот		325.252,00	индивидуално	Z89.2 стенат недостиг на екстремитет над рачниот зглоб, Q71.0 Конгенитално комплетно отсуство на горен екстремитет
1	1610	подлактична миоелектрична функционална протеза	Член 18	Ортопед физичјатр		24	24	60	не	Лекарска комисија на фондот		294.859,00	индивидуално	Z89.1 стенат недостиг на шепата и рачен зглоб, Z89.2 стенат недостиг на екстремитет над рачниот зглоб, Q71.2 конгенитално отсуство и на подлактица и на шепата, Q71.3 Конгенитално отсуство на шепата и прстите
1	1611	надлактична мултифункционална протеза со миоелектронска шака и миоелектронски лакотен зглоб со преминувач командувана со притисок	Член 18	Ортопед физичјатр		24	24	60	не	Лекарска комисија на фондот			индивидуално	Z89.3 стенат недостиг на двата горни екстремитет и над рачниот зглоб Q71.0 Конгенитално комплетно отсуство на горен екстремитет(и)

Член 3

Во шифрарникот на ортопедски помагала во вид 1 се укинуват шифрите 1607 и 1608.

Во Шифрарникот на ортопедски помагала, во делот ПРОТЕЗИ ЗА РАЦЕ по помагалото од вид 1, шифра 1605 “подлакатна кожна протеза“, се додава следната табела:

Вид	Шифра	Назив на помагалото, материјал,резервни делови, потрошен материјал
1	1609	механоелектрична надлактна протеза (хибридна)
1	1610	подлакотна миоелектрична функционална протеза
1	1611	надлакатна мултифункционална протеза со миоелектронска шака и миоелектронски лакотен зглоб со прекинувач командувана со притисок

Член 4

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-21252/1
17 декември 2018 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Верица Проковиќ, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депоент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2019010